

Хашкото обвинителство неочекувано дозна дека припадниците на терористичката ОВК на Косово вршеле грозоморни дела врз неалбанското население во областа, за време на конфликтот со српските сили. Изворот на информацијата не е никој друг, туку новиот бестселер на контроверзната Карла дел Понте, насловен како "Лов". Исчезнатите Срби од протекторатот насила биле одведувани на познати локации, биле масакрирани, а нивните човечки органи потоа препродавани на странскиот пазар. Корисници на услугите биле реномирани светски клиници. Дел Понте не ги наведува имињата на "високите претставници на ОВК" кои учествувале во "зделката".

Се поставува само прашањето зошто Карла досега молчеше? Тоа не се нови сознанија, тоа не се нови докази. Тоа се предмети стари речиси десетина години. Тие им се целосно познати и на хашките судии и на меѓународните дипломати, кои активно ги следеа косовските случувања. Да се изразува чудење од новите моменти е крајно аматерски и непрофесионален однос на луѓето од Хаг, кои според логиката треба да знаат сè. И знаат сè. Но, Карла падна во сопствената стапица, а во негативна конотација е ставен веќе и онака извиканиот Трибунал. Која е логиката на оживувањето на демонството од блиското балканско минато? Отворање нова епизода на раскол и нетрпеливост меѓу сè уште непомирните народи или само личен маркетинг за поголем тираж на книгата на веќе заминатата Дел Понте? Наредниот период неодминливо ќе го даде одговорот на ова по малку двосмислено прашање.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



ДА КАЖАМ ИЛИ НЕ...
АЈ, ЌЕ КАЖАМ

Дел Понте почна да го вади валканиот веш од своите фиоки. Во своите пишувања ја открива групата новинари кои дошле до сознанијата за злосторствата на албанските радикали извршени врз српските цивили. УНМИК знаел сè, уште во летото 1999 година, кога косовските Албанци со камиони префрлиле околу 300 неалбанци во камповите Кукеш и Тропоја, на северот од Албанија. Пред масакрот на младите затвореници им бил направен детален медицински преглед. Групата Срби била префрлена во барака позади една жолта куќа во местото Бурел. Во една соба, која служела како операциона сала, хирурзите ги ваделе внатрешните органи на жртвите. Преку аеродромот Ринас кај Тирана органите се доставувале до хируршките клиници низ светот. За тоа се добивале огромни суми пари. Жртвите кои останувале со еден

бубрег повторно ги затворале во бараката, каде го чекале судниот час да бидат убиени, за да им ги извадат и другите витални органи, кои подоцна ги продавале. Она што е најстравично е тоа што жртвите кои останувале полуживи или оние кои го чекале редот за вадење на органите, знаеле што се случува и знаеле каква судбина ги чека. Проколнувале, молеле веднаш да бидат убиени за да не се мачат. Меѓу затворениците се наоѓале и жени од Косово, од Албанија, Русија и од другите југословенски републики.

Сè ова го објаснува Карла дел Понте во нејзината нова книга "Лов".

Стравично. Грозоморно. Подло. Не-човечко.

Зошто овие нешта, доколку се веродостојни, поранешната хашка обвинителка не ги процесуира додека ѝ траеше мандатот? Зошто тогаш не ги обелодени?

ДАЛИ КАРЛА ЗНАЕ НЕШТО ПОВЕЌЕ ЗА МАСАКРИТЕ ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ?



Здружението на семејствата на Србите киднапирани и убиени на Косово ќе покренат тужба против Карла дел Понте, иницирана од нејзините последни признанија за масакрите врз нив во Албанија. Според нив, поранешната главна обвинителка ги прикривала таквите сознанија, иако ги знаела. Со тоа таа е соучесник во злосторството. "Никого не уапсила, ниту повикала на одговорност, таа ги помогнала масовните убиства", заклучува здружението. Уште поапсурдно е тоа што Дел Понте ги знаела и имињата на убијците, тие биле од врвот на ОВК.

Дојче Веле, Скај њуз и Би-Би-Си редовно известувале за префрлувањето на киднапирани Срби во Албанија, а Хаг не мрднал ни со прстот.

Обвинителството.

Понатаму Дел Понте пишува дека Хашкото обвинителство на почетокот на 2003 година во централна Албанија ги обиколило локациите, за кои се претпоставувало дека служеле како операциони центри за хируршко вадење на човечки органи. "Жолтата куќа" била варосана во бело, но истражителите пронашле докази кои упатуваат на тоа дека таа претходно била обоена со жолта боја. На самото место биле пронајдени вати, пластични кеси за инфузија, шприцеви, празни шишенца од лекови, опиуми и сл. Исто така, биле пронајдени и траги од крв испрскани по сидовите, но не можеле да утврдат дали крвта е од човечко или од животинско потекло. Сопственикот на "жолтата куќа" се обидел на истражителите да им ги објасни трагите од крв со тезата дека пред неколку години тука се породувала неговата жена, но откако сопругата изјавила дека на друго место ги родила децата, тој понудил друга теза, според која на тоа место колел животни за прославата на некој муслимански празник. Навистина прозирно. Албанскиот тужител кој учествувал во истрагата им се фалел на истражителите дека имал роднини кои биле борци на ОВК. Дел Понте ја цитира неговата изјава: "Овде нема гробница на Срби. Но, ако ги одведе на Косово и таму ги убиле, тогаш добро е што тоа го направиле".

И по сè ова Хаг оценил дека нема доволно докази за почнување истражна постапка. Доказите биле недоволни.

"Без изворите на доказите и без начините тие да бидат идентификувани, без телата на жртвите и доказите дека зад тој чин стојат високи личности од ОВК, сите можности за водење истрага за Хашкото обвинителство беа затворени", напишала Дел Понте.

Зошто не покрената обвиненија против потенцијалните сторители на овие сатанистички методи за ликвидација на невини луѓе?

Со ова признание Карла дел Понте сноси исто толкава одговорност, колку и начелниците и извршителите на масакрите врз неалбанците. Ставени во

екстремно лоша ситуација, која неизбежно ја урива репутацијата на Судот во Хаг, истражителите на Трибуналот денес соопштуваат дека информациите на новинарите кои го испитувале случајот и на дел од припадниците на УНМИК, се нецелосни и не се вклопуваат во податоците кои досега ги обработувало



"Доколку наводите на Карла дел Понте за масакрите врз Србите и вадењето на нивните органи за продажба на странски клиници се точни, тогаш тоа монструозно злосторство треба да биде приоритет за Хашкото обвинителство. Во времето додека бев министер за правда во Владата на Зоран Ѓинѓиќ со своите соработници собиравме докази за злосторствата на ОВК, кои се однесуваа на киднапирање граѓани од неалбанска националност, пред сè, Срби. Сите тие докази ги проследивме до Судот во Хаг. Што се случило со овие луѓе, еве гледаме во книгата 'Лов' на Карла дел Понте. Такви методи применувал доктор Менгеле и до денес не се забележани други, освен овие направени врз Србите во северна Албанија. Доколку Хаг може да го разгледува случајот Сребреница, тогаш мислам дека овој случај воопшто не заостанува зад него".

Владан Батиќ

ШТО УШТЕ ЗНАЕ КАРЛА ЗА МАКЕДОНСКИТЕ СЛУЧАИ?

Уште пред неколку години кружела приказната дека двајца српски доктори, кои живееле и работеле во Приштина, се киднапирани и одведени во Албанија. Семјството на еден од нив, кој бил раководител на хируршко одделение, се пожалило за тоа како тие насила биле натерани да вршат операции во лого-



**ЗОШТО ХАГ ГИ КРИЕ
МОНСТРУОЗНИТЕ ОПЕРАЦИОНИ
САЛИ ВО СЕВЕРНА АЛБАНИЈА?**

ХАШИМ ТАЧИ МИ ПРИЗНА ДЕКА АЛБАНЦИТЕ ВРШЕЛЕ ЗЛОСТОРСТВА



"КФОР и УНМИК ги сметаат Хашим Тачи и Агим Чеку за повеќе од опасни типови, кога е во прашање севкупниот мир на Балканот. Во теоријата тие можат да го поттикнат бунтовното албанско население, можат да иницираат насилство во Македонија, во јужна Србија и во други области. На американската администрација повеќе пати ѝ укажав дека е потребно да се покренат процеси пред Трибуналот против лидерите на ОВК. Тоа им го реков уште во март 2002 година. Барав помош од нив околу доставувањето важни информации, кои ќе ми помогнат во истрагата против ОВК, но залудно, помошта не дојде. Почнаа многубројните заплашувања на сведоците, уште пред да бидат отпечатени обвиненијата. Пример за тоа е убиството на Тихир Земај кој требаше да сведочи против Рамуш Харадинај. Набрзо потоа, убиени се и двајца полицајци кои го истражуваа неговото убиство. Обвинителството во Хаг од УНМИК доби само полуслужбен извештај за убиствата, ништо повеќе. Кога побарав дополнителни објаснувања, ми испратија документи во кои битните елементи беа затемнети и не можеа да се прочитаат. Но, сепак го открив моментот кога Земај предупредува дека ако биде убиен најголема одговорност за тоа ќе сносат Харадинај и уште еден човек... Што се однесува до Хашим Тачи, со него се сретнав на иста маса во Охајо, за време на одбележувањето на петгодишнината од Дејтонскиот договор. Ми призна дека Албанците вршеле злосторства за време на војната на Косово, но тоа го правеле врз цивили кои ја носеле униформата на ОВК. Го погледнав во очи и му реков дека покренав истрага за злосторствата кои ги вршеле Албанците. Лицето му се здрви, иако ниту еднаш не му спомнав дека тоа обвинение ќе биде против него".

цитат од новата книга на Карла дел Понте "Лов - јас и воените злосторници"



ДАЛИ КАРЛА МОЖЕБИ ЈА КРИЕ И ВИСТИНАТА ЗА ОНА?

Претставниците на Косовскиот заштитен корпус ги негираат тврдењата на Дел Понте дека токму припадниците на поранешната ОВК, тргувале со органи на киднапирани Срби. Тие велат дека таа лаже и дека нејзините пишувања се апсурдни. Според КЗК, секој може да напише што сака, но во тоа немало ништо вистинито. Се огласи и партијата на Рамуш Харадинај која соопшти дека не постоело никакво дејствување против цивили, ниту против било која нација. Ваквите обвинувања, според неа, биле политички мотивирани со некоја заткулисна игра.

рите во Албанија. Таму ваделе органи од српски цивили, за кои не знаеле по тоа каде завршуваат. Воените злосторства не застаруваат, па оттука никогаш не е доцна меѓународните судови да ги разгледаат и да ги процесуираат преку нивните правни институции. Во еден таков судски процес Дел Понте би се појавила како сведок. Сега многумина се надеваат дека поранешната хашка обвинителка може од корен да ги промени нештата кои се случуваат во Швенинген. Нагаѓањата и шпекулациите кои се провлекуваат во медиумите, конечно, преку книгата на Карла добиваат официјалност и веродостојност.

Можеби таа ќе сака да проговори и за нерегистрираните убиства во Босна или затскриените колежи врз македонските војници и цивили во 2001 година.

Од пишувањето во нејзината книга се гледа дека таа имала желба и волја и овие злосторства против човештвото да ги процесуира пред Судот за кој работеше, но се поставува прашањето кој ја оневозможуваше во тоа? Некои индивидуи, некои администрации, држави, оние кои ги вооружуваа екстремистите во регионот, оние кои не сакаа да ги етикетаат како терористи, туку милуваа да ги опишат со поимите "борци за човекови права"?

Предметите кои Хашкото обвинителство ѝ ги врати на Македонија, исто така, отвораат голема дилема зошто се случи тоа. Зошто не беа процесуирани во хашките институции и зошто Карла не се заинтересира за ниту еден случај зад кој стоеше поранешната ОНА на Али Ахмети? Не ѝ беше дозволено, не смееше?



Српската радикална партија ја обвини директорката на Фондот за хуманитарно право, Наташа Кандиќ, за соучество во злосторствата над Србите и Ромите, кои во 1999 година се киднапирани на Косово и префрлени во северна Албанија, каде се убиени откако нивните органи биле извадени. Според тезите на радикалите, Кандиќ знаела за таквите злосторнички акти, но ништо не преземала. Поради тоа, тие предлагаат српското обвинителство да покрене кривична пријава против неа за соучество.

Кој ѝ забрани? Тешко дека таа одлука ја донела сама, поради недостаток од докази како што многу пати се кажуваше, пред сè, ако се има предвид изјавата на Ахмети дека тој се договорил со НАТО оти нема да го гонат од Хаг. Дали НАТО стави капак на четирите случаи и побара од Дел Понте да не се заинтересира? По признанијата за трговијата со органите на српски цивили во северна Албанија, сигурно е дека Карла во иднина ќе има интересни детали кои ќе дадат поинаква слика за настаните од 2001 година во Македонија.

ИСПРАТИ СМС  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: **SON** поим
Толкувањето го добиваш веднаш.
*со празно место како во примерот